



Акционерско друштво за производство
и трговија со производи на црна металургија

"МАКСТИЛ"

Бр. 0301-226/2

28.02.2020 год.

СКОПЈЕ

16 Makedonska brigada, 18
1000 Skopje,
Republic of North Macedonia
Tel: ++389(0)2/3287 024; 3287 149
Fax: ++389(0)2/3287 076
E-mail: sales@makstil.com.mk
Web: www.makstil.com
MK 4030997338244

Друштво за внатрешен и надворешен промет на ситно
и средно производство и услуги РАД-КОМ Д.О.О.Е.Л.

Бр. 03-033/1

28.02.2020 год.


СКОПЈЕ

ЗАПИСНИК

Потврдуваме дека на ден 28.02.2020 год. е започнато со деметализација,
сепарација/дробење на необработена троска лоцирана во кругот на Макстил АД-Скопје.

Целата активност се извршува од страна на РАД-КОМ д.о.о.е.л.-Скопје, согласно потпишан
договор склучен на ден 28.02.2020 год.

РАД-КОМ д.о.о.е.л.-Скопје



Макстил АД-Скопје



Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо
и мало производство и услуги РАД-КОМ ДООЕЛ

Акционерско друштво за производство
и трговија со производи на црна металургија

MAKSTIL



Бр. 0301-22611
"МАКСТИЛ"
ДООЕЛ
28.02.2020 год.

Бр. 03-033

28.02.2020 год.
16 Македонска бригада бр. 18
1000 Скопје, ОПШЕ
Republic of North Macedonia
Tel: ++389(0)2/3287 024; 3287 149
Fax: ++389(0)2/3287 076
E-mail: sales@makstil.com.mk
Web: www.makstil.com
MK 4030997338244

Договор за деловно-техничка соработка

Склучен во Скопје, на ден 28.02.2020 година помеѓу:

1. МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија Скопје, со седиште на ул. „16-та Македонска бригада“ бр. 18, Гази Баба 1000 Скопје, со ЕМБС: 5166250 и ЕДБ: 4030997338244, застапувано од Генералниот директор – Извршен член на Одбор на директори Иван Бановски од Скопје и од Извршниот член на Одборот на директори и Директор на Економика Петар Јанески од Скопје, со адреса на електронско сандаче: kabinet@makstil.com.mk (во понатамошниот текст: Нарачател)
2. Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало, производство и услуги РАД КОМ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 16 та Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје, со ЕМБС 4611730, ЕДБ 4030993106004, застапувано од Управителот Далибор Димковски од Скопје, со живеалиште на Бул. Авној бр. 44-1/12, Скопје, Аеродром, со адреса на електронско сандаче: radkom1989@gmail.com (во понатамошниот текст: Изведувач)

I. Предмет на Договорот

Член 1

Нарачателот е производна компанија, која што се занимава со производство на топовалани челични производи. Нарачателот го извршува производниот процес во погоните Челичана и Топла Валавница, лоцирани во кругот на поранешната "ПОС Рудници и Железарница Скопје" на ул. 16-та Македонска Бригада бр.18, Скопје.

Во рамките на производствениот процес што се одвива кај Нарачателот, се создава нус-производ, "троска" кој што е класифициран со шифра 10 02 02 во европскиот каталог на отпад, и е наведен на страна број 18 од А Дозволата за усогласување со оперативен план, која што му е издадена на Нарачателот од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање на Р. Северна Македонија (во понатамошниот текст на овој договор: МЖСПП). Горенаведената А Дозвола за усогласување со оперативен план е прилог 1 кон овој договор.

Член 2

Изведувачот е компанија чија што основна дејност, согласно податоците од трговскиот регистар е: трговија на големо со останати полупроизводи. Изведувачот ја извршува дејноста за која што е регистриран во трговскиот регистар, што се води при Централниот регистар на РСМ, делумно и во кругот на поранешната "ПОС Рудници и Железарница Скопје".

Изведувачот ги поседува сите потребни дозволи/лиценци/одобрувања од надлежните органи во Р. Северна Македонија за извршување на дејноста за која што е регистриран.

Изведувачот ги поседува следните дозволи/лиценци: Дозвола за вршење на дејност собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад број УП 1 23-139/2016 од 07.06.2016

година, со рок на важење до 08.11.2021 година, издадена од МЖСПП, Дозвола за вршење на дејност складирање и третман на отпад број УП 1 бр.23-1694/2017 од 07.02.2018 година, со рок на важење до 05.02.2023 година, издадена од МЖСПП за локација на КП број 16318/4, викано место/улица Под Станица, Индустриска број 7, Куманово, Решение за проширување на дозволата за складирање и третман на отпад со арх. бр. УП 1-23-1694, издадена на ден 07.02.2018 година и Решение за издавање на А-Интегрирана еколошка дозвола број 11-3209/6 од 03.09.2017 година, издадена од МЖСПП.

Решението за проширување на дозволата за складирање и третман на отпад со арх. бр. УП 1-23-1694, издадена на ден 07.02.2018 година е донесено од Министерството за животна средина и просторно планирање, и истото се однесува на проширување на опсегот на дозволата за складирање и третман на отпад за следните шифри, во делот на вршење на дејноста складирање:

- физички третман на следните шифри на отпад: 10 02 01; 10 02 02; 10 02 10; 15 01 06; 15 01 07; 20 01 35*.
Горенаведените дозволи, односно лиценци кои што ги поседува Изведувачот се прилог 2 кон овој договор.

Член 3

Нарачателот и Изведувачот се согласни Изведувачот да изврши третман, односно деметализација и уситнување во фракции на триската, која што е во сопственост и владение на Нарачателот, а е лоцирана во кругот на поранешната "ПОС Рудници и Железарница Скопје", на ул. 16 Македонска Бригада бр. 18, 1000 Скопје, односно во фабричкиот круг на Нарачателот, Макстил АД Скопје.

Изведувачот ќе изврши третман на триската предмет на овој договор, со цел деметализација и уситнување во фракции односно гранулации на истата, односно одвојување на металите од триската и последователно фракционирање, односно уситнување во соодветни гранулации.

Доколку Нарачателот достави писмено барање до Изведувачот, металите кои што ќе се добијат по деметализацијата на триската, ќе бидат селектирани од страна на Изведувачот, на (2) два типови на метал:

- берна;
- отпадно железо.

Дополнително, доколку Нарачателот достави писмено барање до Изведувачот, различните фракции кои што ќе се добијат по уситнувањето на триската, ќе бидат селектирани од страна на Изведувачот во посебни гранулации, согласно барањето од Нарачателот.

Изведувачот ќе го изврши третманот, односно деметализацијата и уситнувањето на фракции на триската со соодветна механизација и на соодветен начин, пропишан во соодветните позитивни прописи на РСМ, а особено во согласност со Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16), како и подзаконските акти донесени врз основа на горенаведениот Закон.

Локацијата на која што е складирана триската во моментот на склучувањето на овој договор е детално утврдена во геодетски елаборат број 102/3-2020 од 28.02.2020 година изготвен од овластената геодетска компанија Гео Каевски ДООЕЛ Скопје.

Вкупната количина на троска која што треба да биде третирана, односно деметализирана согласно овој договор, односно троската од која што треба да бидат одвоени металите изнесува 7.500, (седумилјади и петстотини кубни метри) м3, и истата е дел од депонија бр. 2, детално утврдена во геодетски елаборат број 102/3-2020 од 28.02.2020 година, изготвен од овластена геодетска компанија. Гео Каевски ДООЕЛ Скопје.

Квантификацијата, односно мерењето на троската која што ќе преостане по деметализацијата, односно по издвојувањето на металите од истата, ќе биде извршено од страна на овластена и лиценцирана компанија, по избор на Нарачателот, по пат на геометриско мерење на волуменот на троската, по извршеното третирање, односно одвојување на металите од истата.

Договорните страни се согласни мерењето на троската која што ќе преостане по деметализацијата, односно по издвојувањето на металите од истата да биде извршувано на секои 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на започнување со извршување на работите, предмет на овој Договор, од страна на Извршителот.

Договорните страни се согласни дека трошокот за мерење на троската која што ќе преостане по деметализацијата, односно по издвојувањето на металите од истата од страна на овластена геодетска компанија, ќе го сноси Нарачателот.

Договорните страни се согласни по извршената деметализација, односно одвојувањето на металите од троската, Изведувачот да изврши и уситнување на троската на повеќе фракции, односно гранулации, исклучиво врз основа на претходно поднесено писмено барање од Нарачателот.

Барањето од Нарачателот задолжително треба да содржи количина на троската која што треба да се уситни во фракции, односно гранулации, како и големина на гранулациите кои што треба да се добијат по уситнувањето, односно фракционирањето на троската во гранулации.

Договорните страни се согласни мерењето на троската која што ќе биде уситнета на фракции, односно гранулации да биде извршувано на ист начин како и мерењето на троската која што ќе остане по деметализацијата, односно издвојувањето на металите од истата, како што е опишано погоре во овој член.

II. Права и обврски на Нарачателот

Член 4

Нарачателот се обврзува:

1. да му овозможи на Изведувачот непречен пристап до троската, со цел Изведувачот непречено да ги превзема сите потребни дејствија со цел спроведување на овој договор;
2. да изврши преглед на металите кои што ќе произлезат од процесот на деметализација на троската, односно од процесот на одвојување на металите од троската;

3. да го извести Изведувачот за (не)прифатливоста на металите, кои што се произлезени со третманот, односно деметализацијата на троската;
4. да го извести Изведувачот за потребата од уситнувањето на троската на повеќе фракции, односно гранулации, по извршената деметализација на истата.

Нарачателот писмено ќе го извести Изведувачот за (не)прифатливоста на металите кои што се произлезени со третманот, односно деметализацијата на троската, предмет на овој договор.

Нарачателот го задржува правото да изврши оценка, односно квантификација и класификација на металите кои што се произлезени од третманот на троската согласно правилата и критериумите на Нарачателот, со кои што Изведувачот е целосно запознаен. Нарачателот ќе ја изврши оценката на начинот опишан погоре, со цел да утврди дали металите кои што се произлезени од деметализацијата на троската се прифатливи за употреба во производниот процес на Нарачателот.

III. Права и обврски на Изведувачот

Член 5

Изведувачот се обврзува:

1. да изврши третман, односно деметализација, т.е. одвојување на металите од троската, предмет на овој договор;
2. да изврши селекција на металите на 2 (два) посебни видови на метал, и тоа: отпадно железо и берна, исклучиво по доставено писмено барање од страна на Нарачателот;
3. да ги складира металите кои што ќе произлезат од третманот, односно деметализацијата на троската, предмет на овој договор, на локација која што ќе биде писмено посочена од страна на Нарачателот;
4. да го извести Нарачателот за количината и квалитетот на металите кои што се произлезени од третманот, односно деметализацијата на троската, предмет на овој договор;
5. да изврши уситнување на троската во фракции, односно гранулации, исклучиво по претходно доставено писмено барање од страна на Нарачателот.

Со потпишувањето на овој договор, Изведувачот изјавува дека ќе му ја надомести на Нарачателот секоја директна, и/или индиректна, односно материјална и/или нематеријална штета која што Нарачателот ќе ја претрпи поради фактот што Изведувачот не соопштил релевантни информации, односно податоци од важност за склучување, и/или реализација на овој договор.

Горенаведеното ќе се примени и во случај Изведувачот да доставил нецелосни и/или неточни информации или податоци, кои што се од важност за склучување и/или реализација на овој договор.

Терминот "штета" во смисла на одредбите од овој договор, вклучува, но не се ограничува на:
-казни кои што се платени од страна на Нарачателот поради склучувањето и/или спроведувањето, односно извршувањето на овој договор;
-репутациска штета, односно штета на реномето и угледот на Нарачателот;
-штета исплатена од Нарачателот кон трети страни, поради дејствија на Изведувачот наведени погоре.

IV. Вредност на Договорот

Член 6

Договорните страни се согласни третманот, односно деметализацијата на троската Изведувачот да ја изврши по цена од за 1 (еден) м3 (метар кубен).

Горенаведената цена претставува нето цена, односно цена без вклучен ДДВ.

Вкупната цена која што Нарачателот ќе биде обврзан да му ја плати на Изведувачот за деметализацијата на троската, предмет на овој договор, во ниту еден случај и по ниту еден основ не може да надмине во нето износ, односно износ без вклучен ДДВ.

Горенаведената цена претставува максимален износ кој што Нарачателот би му го платил на Изведувачот за деметализација на троската, во случај вкупната количина на троската, предмет на овој договор, односно (илјади и петстотини кубни метри) да биде деметализирана, односно да бидат издвоени металите од истата.

Договорните страни се согласни цената која што Нарачателот ќе биде обврзан да му ја плати на Изведувачот за селекцијата на металите на 2 (два) видови на метали, односно отпадно железо и берна, доколку Нарачателот писмено го побара истото од Изведувачот, да изнесува во нето износ, односно износ без пресметан ДДВ.

Договорните страни исто така се согласни фактурирањето за извршениот третман, односно деметализацијата на троската, како и селекцијата на металите, на начинот опишан во претходните ставови на овој член да се извршува на секои 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на воведувањето на Изведувачот во работа.

Договорните страни се согласни рокот за плаќање на доставените фактури да биде 30 (триесет) дена, сметано од денот на прием на фактурата во архивата кај Нарачателот.

Договорните страни се согласни дека Нарачателот е сопственик на металите кои што ќе произлезат од третманот, односно деметализацијата на троската.

Согласно горенаведеното, Нарачателот е должен да го извести Изведувачот за (не)прифатливоста на металите кои што се произлезени од третманот, односно деметализацијата на троската, предмет на овој договор за употреба во производниот процес на Нарачателот. Доколку Нарачателот го извести Изведувачот дека металите кои што се произлезени од третманот, односно деметализацијата на троската се неприфатливи, односно неподобни за производствениот процес на Нарачателот, ќе се постапи на начин утврден во ставовите 7, 8, 9, 10 и 11 од овој член 6 (шест).

Нарачателот е должен да се произнесе за (не)прифатливоста на металите кои што се произлезени од третманот, односно деметализацијата на троската, предмет на овој договор најкасно во рок од 8 (осум) дена, сметано од денот на доставувањето на писмено известување од Изведувачот дека металите кои што се издвоени од троската се достапни за разгледување, како и локацијата на која што истите се складираат.

Договорните страни се согласни дека Нарачателот го задржува правото да изврши квантификација, односно мерење на металите кои што ќе произлезат по деметализацијата, односно третманот на троската, како и нивна класификација, односно утврдување на квалитетот на металите, согласно интерните правила на Нарачателот, за сите видови на метали кои што ќе произлезат од третманот на троската, односно кои што ќе бидат ставени на увид на Нарачателот од страна на Изведувачот.

Договорните страни се согласни дека доколку Нарачателот писмено го извести Изведувачот дека металите кои што се произлезени од преработката на троската, предмет на овој договор, не се прифатливи за Нарачателот, односно Нарачателот не е заинтересиран за истите, Изведувачот има право истите да ги откупи од Нарачателот.

Купопродажбата на металите од Нарачателот кон Извршителот ќе биде извршена по принципот видено-купено, без право на никакви дополнителни приговори во однос на количината и/или квалитетот на металите кои што се произлезени од преработката, односно деметализацијата на троската, предмет на овој договор.

Цената која што Изведувачот треба да му ја плати на Нарачателот за металите кои што се произлезени од деметализацијата, односно преработката на троската, предмет на овој договор ќе биде утврдена согласно пазарните состојби во моментот на склучувањето на договорот за продажба, односно во моментот на издавањето на фактурата од страна на Нарачателот кон Изведувачот, а рокот за плаќање во ниту еден случај нема да биде подолг од 30 (триесет) дена.

Договорните страни се согласни дека Нарачателот го задржува правото да изврши квантификација, односно мерење на металите кои што ќе произлезат од деметализацијата, односно преработката на троската, како и нивна класификација, согласно интерните правила на Нарачателот, за металите кои што ќе бидат ставени на увид од страна на Изведувачот, и врз основа на резултатите од истото да ја одреди цената за продажба на металите кои што се произлезени од деметализацијата, односно преработката на троската.

Нарачателот ќе го извести Изведувачот за цената на металите кои што произлегле од процесот на деметализацијата, односно одвојувањето на металите од троската.

Изведувачот е обврзан во рок од 3 (три) дена, сметано од денот на доставувањето на писменото известување, односно понуда за продажба на металите да го извести Нарачателот дали понудата од Нарачателот е прифатлива, односно дали понудените метали и понудената цена се прифатливи за Изведувачот.

Доколку Изведувачот не го извести Нарачателот во рок од 3 (три) дена, сметано од денот на доставувањето на понудата за продажба на металите, ќе се смета дека понудата не е прифатлива за Изведувачот.

Доколку Изведувачот го извести Нарачателот дека понудата за продажба на металите е прифатлива, Нарачателот ќе издаде фактура кон Изведувачот за количината на металите која е одредена во понудата за продажба, како и по цена одредена во понудата за продажба. Роковите за плаќање на фактурата од Изведувачот кон Нарачателот во ниту еден случај нема да бидат подолги од 30 (триесет) дена.

Договорните страни се согласни дека може да биде извршено пребивање (компензација) на меѓусебните обврски кои што произлегуваат од овој договор, доколку за истото се исполнети сите законски претпоставки, согласно Законот за облигационите односи на РСМ.

Со цел одбегнување на недоразбирање, односно забуни при толкувањето на овој договор, договорните страни се согласни дека Нарачателот нема обврска металите иницијално да му ги понуди на Изведувачот, доколку оцени дека истите не се подобни за употреба во производниот процес, односно Нарачателот има право металите да ги понуди на продажба на било кој субјект, по сопствено наоѓање, без да има обврска иницијално истите да му ги понуди на Изведувачот.

Договорните страни се согласни Изведувачот да изврши уситнување на трската во засебни фракции, односно гранулации, по извршената деметализација, односно одвојувањето на металите од истата, исклучиво врз основа на претходно поднесено писмено барање од Нарачателот.

Доколку Нарачателот поднесе писмено барање за уситнување на трската во посебни фракции, односно гранулации, Изведувачот се обврзува да ја уситни трската на фракции, односно гранулации согласно барањето на Изведувачот, како што следи:

1. 0-63 мм (милиметри);
2. 63-5 мм (милиметри);
3. 0-5 мм (милиметри).

Договорните страни се согласни цената која што Нарачателот ќе биде обврзан да му ја плати на Изведувачот за уситнување на трската на повеќе видови фракции, односно гранулации, доколку Нарачателот писмено го побара истото од Изведувачот, да _____ во нето износ, односно износ без пресметан ДДВ, како што следи:

1. _____ за уситнување на трската на фракции, односно гранулација од 0-63 мм
(милиметри).
2. _____ за уситнување на трската на фракции, односно гранулација од 63-5 мм
(милиметри).
3. _____ за уситнување на трската на фракции, односно гранулација од 0-5 мм
(милиметри).

Дополнително, Нарачателот може писмено да побара од Изведувачот да ја селектира трската на различни фракции, односно гранулации кои што се добиени при нејзиното уситнување, со цел да се

одбегне двојна преработка на веќе преработената, односно уситнета троска, доколку Нарачателот по свое сопствено наоѓање смета дека истото е целисходно.

Доколку Нарачателот писмено побара од Изведувачот да изврши селекција на троската на различни фракции, односно гранулации, Изведувачот се обврзува да го изврши селектирањето на троската по цена од

Со цел одбегнување на забуни при толкувањето на овој договор, со потпишувањето на истиот, Изведувачот изјавува дека е запознаен со фактот дека фракционирањето, односно уситнувањето на троската може да отпочне исклучиво врз основа на претходно поднесено писмено барање од Нарачателот, и тоа по извршената деметализација на троската, предмет на овој договор.

Доколку Изведувачот отпочне со уситнување на троската на повеќе фракции, односно гранулации без претходно поднесено писмено барање од Нарачателот, Нарачателот нема обврска за плаќање кон Изведувачот за извршеното уситнување на троската на фракции, односно гранулации.

Дополнително, доколку Нарачателот претрпел било каква штета (директна и/или индиректна) поради дејствијата на Изведувачот, детално опишани во претходниот став од овој член, Изведувачот се обврзува истата целосно да му ја надомести на Нарачателот.

V. Рок за отпочнување и извршување на работите

Член 7

Изведувачот е должен да започне со извршување на работите, предмет на овој договор во рок од 3 (три) дена, по добивање на писмено известување од Министерството за животна средина и просторно планирање на РСМ, со кое што ќе се потврди дека Изведувачот може да започне со активностите, детално утврдени во овој Договор.

Нарачателот и Изведувачот се обврзуваат да поднесат писмено барање до МЖСПП, со цел добивање на писменото известување, детално опишано во претходниот став од овој член.

Договорните страни се согласни да се изготви и потпише Записник за воведување во работа, откако Изведувачот ќе добие соодветна дозвола, односно лиценца за извршување на работите, предмет на овој договор.

Рокот за изведба на работите изнесува 30 (триесет) календарски денови, сметано од денот на воведувањето во работа на Изведувачот, што ќе биде извршено со Записник за воведување во работа, потпишан од овластени лица на двете договорни страни.

На денот на започнување со работа ќе биде составен Записник за почеток со работа и од тој ден роковите утврдени во овој договор започнуваат да течат. Изведувачот не може да започне со работа се додека не биде потпишан Записник за воведување во работа од страна на овластени лица на двете договорни страни.

Изведувачот се обврзува да му плати на Нарачателот договорна казна во износ од 0,5 % за секој ден задоцнување со извршување на работите, предмет на овој договор.

Како прв ден на задоцнување ќе се смета првиот нареден ден по истекот на последниот ден од рокот утврден во став 2 од член 7 на овој договор.

Договорната казна ќе престане да тече кога истата ќе достигне износ од 5 % од вредноста на овој договор.

Со потпишувањето на овој договор, Изведувачот изјавува дека дава неотповиклива согласност Нарачателот да ги пребие побарувањата кои што би настанале врз основа на договорна казна со било која обврска која што Нарачателот ја долгува кон Изведувачот врз основа на овој договор, и/или друг деловен однос.

Договорените рокови може да бидат променети само во случај на дејство на виша сила, временски непогоди или поради настапување на услови кои оневозможуваат натамошно непречено нормално одвивање на работите.

VI. Раскинување на договорот

Член 8

Договорот може да се раскине во следните случаи:

- Доколку Изведувачот не ги извршува своите обврски навремено и во договорените рокови;
- Доколку Нарачателот не ги извршува своите обврски навремено и во договорените рокови;
- Доколку не биде доставено писмено известување од МЖСПП со кое што ќе биде потврдено дека Изведувачот може да отпочне со активностите детално опишани во овој договор, по склучувањето на овој договор.
- Во други оправдани случаи, согласно позитивните законски прописи на РСМ.

Раскинувањето на договорот се врши со доставување на писмено известување за раскинување на договорот, со отказан рок од 8 (осум) дена, сметано од денот на доставувањето на известувањето за раскинување на договорот.

Нарачателот може да го раскине договорот доколку во текот на работењето, Изведувачот не се придржува кон условите утврдени во договорот, како и доколку на Изведувачот му бидат одземени дозволите/лиценците издадени од надлежните државни органи во РСМ, потребни за склучување и реализација, односно извршување на овој договор. Нарачателот може да го раскине договорот и доколку истечат роковите на веќе издадените дозволи/лиценци од страна на надлежните органи во РСМ, а Изведувачот благовремено не ги обнови истите.

Нарачателот исто така има право да издаде и наредба за прекин на работите кои ги изведува Изведувачот спротивно на договорните услови и да побара од Изведувачот до соодветниот предвиден рок, утврден од страна на Нарачателот да ги отстрани недостатоците поради кои Нарачателот определил прекин на работењето.

Изведувачот може да продолжи со изведување на работите откако ќе ги отстрани недостатоците поради кои бил определен прекин на работите, а по добивање на писмена согласност за истото од Нарачателот. Трошоците во врска со отстранувањето на недостатоците и сè што произлегува од истото, а за кои е одговорен Изведувачот, паѓаат на товар на Изведувачот.

Нарачателот го задржува правото да го откаже овој договор во било кое време, по сопствено наоѓање, со доставување на писмено известување до Изведувачот, со отказан рок од 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на доставувањето на известувањето за откажување на договорот.

Со цел одбегнување на забуни, односно недоразбирање при толкувањето на овој договор, договорните страни се согласни дека Нарачателот го задржува правото да го откаже овој договор пред започнување со извршување, односно имплементација на истиот.

Доколку Нарачателот го откаже овој договор по сопствено наоѓање, на начинот опишан во претходниот став од овој член, должен е на Изведувачот да му плати за веќе извршените работи, по цените утврдени во овој договор, доколку истите се извршени од страна на Изведувачот, согласно условите утврдени во овој договор.

Договорните страни се согласни дека Изведувачот нема право да бара надомест на штета по ниту еден основ, во случај Нарачателот да го откаже договорот по сопствено наоѓање, со отказан рок од 15 (петнаесет) дена.

Во периодот на течењето на отказниот рок, Изведувачот има право да ги доврши веќе започнатите и неодложни работи, односно единствено работите кои што би можеле да предизвикаат директна и/или индиректна штета врз Нарачателот и/или Изведувачот, а нема право да превзема нови работи.

Доколку во периодот на течење на отказниот рок, Изведувачот превзема нови работи, ризиците и трошоците од истото ќе паднат на товар на Изведувачот.

VII. Применливо законодавство

Член 9

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле во врска со овој договор, ќе се применуваат позитивните прописи на Република Северна Македонија, првенствено Законот за облигациони односи, како и релевантните Закони од областа на заштитата на животната средина, а особено Законот за управување со отпадот.

VIII. Решавање на спорови

Член 10

Сите спорови кои што произлегуваат од договорот или се поврзани со него, кои вклучуваат и прашања поврзани со неговата полноважност, повреда, толкување, како и неговиот престанок, договорните страни се согласни да се обидат да ги решаваат спогодбено со меѓусебно разбирање како деловни партнери, а доколку не успеат во тоа, надлежен ќе биде Основниот Граѓански Суд Скопје.

IX. Виша сила

Член 11

Согласно овој договор, за виша сила се сметаат причини кои директно или индиректно ги попречуваат договорните страни да ги извршат своите обврски поради настани кои се надвор од контрола, на пример: штрајкови, војни, бунтови, граѓански немири, злонамерни штети, усогласеност со кој било закон или владин пропис, правила, регулативи или насоки, санкции и ембарга, несреќи, дефекти на постројки или машини, заплени, пожари, поплави, бури и слично.

Доколку било која од договорните страни е спречена или одложува со извршувањето на своите обврски наведени во овој договор под влијание на виша сила, таа страна без одложување треба да ја извести другата страна по писмен пат, за околностите на виша сила и нивното влијание, и по таквото известување нема да подлежи на одговорност за извршување на обврските кои се спречени од страна на влијанието на виша сила, во текот на траењето на истата. По завршувањето на влијанието на вишата сила, истата страна треба да продолжи со договорените активности со цел да ги изврши своите обврски.

Доколку било која од договорните страни е спречена во својата активност и извршувањето на своите обврски под влијание на виша сила, и тоа спречување трае континуирано во период од 3 (три) месеци, тогаш другата страна има право да го раскине овој договор.

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој договор до кое би дошло заради виша сила. Ако една од договорните страни е спречена во извршување на обврските од овој Договор заради виша сила, должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата договорна страна, со наведување на причините за вишата сила и обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на вишата сила, договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

X. Кореспонденција

Член 12

Договорните страни се согласни целокупната кореспонденција поврзана со договорот да се врши на адресите на договорните страни наведени во договорот. Известувањето ќе се смета за извршено со датумот на испраќање. Договорните страни нема да ги земат во предвид усмените известувања. Секоја договорна страна е согласна да ја извести другата договорна страна за промена на адресата и/или било кој друг податок наведен во овој договор, во рок од 3 (три) дена сметано од денот на извршената промена. Доколку било која договорна страна не ја извести другата договорна страна за извршената промена, доставата извршена на адресите наведени во овој договор ќе се смета за важечка. Договорните страни се согласни кореспонденцијата поврзана со овој Договор да се врши преку следните е-маил адреси:

За Нарачателот: petar.janeski@makstil.com.mk; ljubomir.pejovski@makstil.com.mk

За Изведувачот: е-маил адресата наведена во овој договор.

XI. Целосен договор

Член 13

Освен ако не е поинаку определено со одредбите од овој договор, договорот заедно со воведните клаузули и прилози кои претставуваат составен дел на договорот, го сочинуваат ексклузивниот и целосниот договор помеѓу договорните страни. Други изјави помеѓу страните, освен оние утврдени со договорот, нема да бидат обврзувачки за договорните страни.

XII. Измени на Договорот

Член 14

Измените и/или дополнувањата на договорот ќе се сметаат за важечки само доколку се изготвени во писмена форма и потпишани од страна на Нарачателот и Изведувачот.

Нарачателот може, со навремено дадено известување, да направи промени во кој било дел од договорот. Изведувачот писмено ќе го извести Нарачателот дали таквите промени влијаат врз понатамошното извршување на договорот во рок од 5 (пет) работни дена по даденото известување од страна на Нарачателот.

XIII. Пренесување на права на трети лица

Член 15

Изведувачот нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без претходно дадена писмена согласност од страна на Купувачот.

XIV. Доверливост

Член 16

Договорните страни се должни сите факти, податоци, информации итн. во врска со деловните активности на другата страна за кои дознале во текот на исполнувањето на овој договор да ги третираат како деловна тајна. Овие информации и податоци договорните страни не смеат да ги соопштуваат на трети лица, не смеат да ги искористат или да ги злоупотребуваат на штета на другата страна. Доколку една од страните оваа своја обврска ја прекрши, тогаш е должна да ги надомести сите штети кои поради тоа ќе ги има другата страна.





XV. Стапување во сила, односно извршување на Договорот

Договорните страни се согласни дека овој договор ќе стапи на сила откако Изведувачот ќе ги добие потребните дозволи, односно лиценци, потребни за извршување на обврските од овој договор. Договорните страни се согласни Изведувачот да го приложи, односно достави овој договор во МЖСПП, со цел комплетирање на потребната документација за издавање на соодветна дозвола, односно лиценца од страна на МЖСПП.

XVI. Други услови

Член 17

Изведувачот ќе го извести Нарачателот во врска со сите промени поврзани со називот на Компанијата, адресата, сметката и Банката, во рок од 3 (три) дена по настапувањето на соодветната промена. Изведувачот е обврзан да достави копија од сертификатот издаден од страна на Трговскиот регистар и на интерните акти на Компанијата, по барање на Нарачателот.

<p>Нарачател:</p> <p>Макстил АД Скопје</p>  <p>Иван Бановски Генерален директор</p>  <p>Петар Јанески Извршен директор</p>	<p>Изведувач:</p> <p>РАД КОМ ДООЕЛ Скопје</p>  <p>Далибор Димковски</p> 
---	---